

КУРС

МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ТРЕТМАН НА ДИСФУНКЦИЈА НА ТЕМПОРОМАН- ДИБУЛАРНИОТ ЗГЛОБ

Округла маса

Хотел Романтик, Стар Дојран
13 Октомври 2017 година
Почеток 13.00 ч
Пријавување од 12.00-13.00 ч



Др Нилс Хулсинк,
едукатор во MRC teasearching center.
Амстердам, Холандија



Доц. др Габриела Курчева Чучкова dr. sci
специјалист по ортодонција
Доцент на Катедрата за ортодонција,
Стоматолошки факултет, УКИМ, Скопје,
Македонија

Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција

Краниофацијалниот комплекс, виличните и дентоалвеоларни структури и орофацијалната мускулатура претставува комплексен систем чиј дисбаланс може да доведе до појава на голем број дисфункции пропратени со болка .

Главната цел на функционалната ортодонција е воспоставување на функционална оклузија и стабилен и здрав темпоромандибуларен зглоб.

Третманот на пациенти со мифункционални апарати е современ пристап во функционалната ортодонција.

Претставува промена на конвенционалниот пристап на лекување со неинвазивни апарати со кои се постигнуваат значителни терапевтски ефекти во краток временски период, со стабилни резултати по завршување на третманот.

Навременото откривање и раниот третман на дисфункцијата на ТМЗ и мекоткивните структури е решение за еден од најчестите проблеми во стоматолошките ординации.

ПРОГРАМА НА КУРСОТ

Времетраење на курсот: 5 часа
Број на учесници: 30

13.00-15.00

Дентоалвеоларни неправилности причинети од неправилни функции во орофацијалната регија

Дисфункција на темпоромандибуларен зглоб

Дијагностички принципи во миофункционалната ортодонтска терапија

Индикации за примена на методата за лекување/вештината:

15:00 - 16:00

Кафе пауза и закуска

16:00 - 17:30

Третман на проблеми на ТМЗ со апарати за миофункционална терапија

Опис и практичен приказ на употреба на миофункционалните апарати кај пациенти со проблеми и дисфункции на темпоромандибуларниот зглоб.

17:30 - 18:30

Округла маса

Округла маса со размена на искуства од третман на пациентите со различни типови на миофункционални апарати; приказ на постигнати резултати во третманот на дентоалвеоларни неправилности и мускулна дисфункција, анализа на модели и предлог за терапија.

Обезбедени миофункционални апарати за приказ, секој партиципиент е во можност да донесе модел од пациент за анализа и одлучување на терапија за истиот

Практична демонстрација на миофункционални апарати, и практичен приказ за нивен избор, употреба, и начин на апликација.

Студио модели индивидуални за кои ќе се дискутира за понатамошниот тек на терапијата.

Курсот е акредитиран од СКМ со 10 бода за пасивно и 15 за активно учество.

Котизацијата изнесува 6000,00 денари, а за членови на МСД 4.800,00 денари

Уплатата се врши на ж-сметка:300000002059055

Комерцијална банка АД Скопје,

Здружение на специјалисти по ортодонција

за курс 13.10/2017.

Со оглед да бројот на учесници е ограничен на 30 учесника.
Ве молиме да ги извршите уплатите по потврдената регистрација

Сите информации се достапни и на веб страницата на

МСД-Здружение на специјалисти по ортодонција
www.mos.org.mk;

МСД:
www.msd.org.mk и

СКМ:
www.stomatoloskakomora.org



МАКЕДОНСКО
СТОМАТОЛОШКО ДРУШТВО



Здружение на специјалисти
по ортодонција на Македонија

СИМПОЗИУМ

ОРТОГНАТА ХИРУРГИЈА: СОВРЕМЕН ТРЕНД ВО ОРТОДОНТСКО- ХИРУРШКИОТ ТРЕТМАН НА ЛИЦЕВО- ВИЛИЧНИ АНОМАЛИИ

Хотел Романтик, Стар Дојран
14 Октомври 2017 година
Почеток 10.00 ч

Пријавување од 9.00-10.00 ч

КУРС

МИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЈА ТРЕТМАН НА ДИСФУНКЦИЈА НА ТЕМПОРМАНДИБУЛАРНИОТ ЗГЛОБ

ОКРУГЛА МАСА

Хотел Романтик, Стар Дојран
13 Октомври 2017 година
Почеток 13.00 ч

Пријавување од 12.00-13.00 ч

Почитувани колеги,
Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, како дел од своите редовни активности организира Симпозиум под наслов "Ортогната хирургија – Современ тренд во ортодонто-хируршкиот третман на лицево-влични аномалии" на 14.10.2017 г., и курс под наслов "Миофункционална терапија и третман на проблеми и дисфункции на темпоромандибуларен зглоб" на 13.10.2017 г.

Тежнејќи да ги пратиме современите трендови во ортодонцијата, еминентните предавачи на Есенскиот Симпозиум ќе дадат посебен осврт на современите пристапи во третманот на дентофацијалните деформитети, мандибуларниот прогнатизам и максиларниот ретрогнатизам, ортодонтската подготовка, хируршкото планирање, ортодонтското финансирање, ретенцијата и постхируршката стабилност.

Ве покануваме да со своето присуство и активно учество во дискусиите придонесете за успехот на овие стручно-научни манифестации. Воедно ќе имате можност да поминете прекрасни моменти на едукација, дружење и релаксација на брегот на нашиот јужен бисер, Дојранското езеро.

Со почит
Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција
Доц. др Габриела Курчиева Чучкова dr. sci

ПРОГРАМА НА СИМПОЗИУМ
Стар Дојран, Хотел Романтик, 14 Октомври 2017 година

09:00-10:00
Регистрација на учесниците

10:00-10:15
Воведен збор и отворање на симпозиумот
Доц. др Габриела Курчиева Чучкова
Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција

10:15- 10:45
Проф. др Наташа Ихан-Хрен dr.sci,
специјалист по максилофацијална и орална хирургија,
Професор и раководител на Клиника за максилофацијална и орална хирургија, Медицински факултет Љубљана, Словенија
„Современа хируршка терапија на дентофацијални деформитети“

10:45- 11:15



Проф. др-р Мартина Древеншек, dr.sci
специјалист по ортодонција
Професор на Катедрата за ортодонција и Директор на Универзитетска стоматолошка клиника при Универзитетски медицински центар во Љубљана, Словенија

„Улогата на ортодонтоот во ортогната хирургија“

11:15- 11:45



Проф. др Стјепан Шпаљ, dr.sci
специјалист по ортодонција
Вонреден професор и раководител на Катедрата за ортодонција, Медицински факултет, Свеучилиште во Ријека, Хрватска

„Квалитетна животот на пациенти со дентофацијални аномалии“

11:45- 12:15



Др. Радмила Димовска dr. sci
специјалист по ортодонција,
П.З.У. Круна МС, Скопје
„Ортодонтоот во мултидисциплинарниот тим за расцепи“

12:15-12:30
Дискусија

12:30- 13:00
Кафе пауза

13:00- 13:30



Др. Славко Делладио, dr.sci,
специјалист по ортодонција
П.З.У. др Делладио, Вараждин, Хрватска
„Хируршко-ортодонто-извлекување на импактирани и ретинирани заби“

13:30- 14:00



Д-р. Сабетим Черкези, dr sci
специјалист по ортодонција
Катедра за Ортодонција, Факултет на Медицински науки, Одсек Стоматологија, Универзитет во Тетово
Специјалистичка ординација по Ортодонција Vivadent, Гостивар, Македонија
„Импактирани канини: современ дијагностички и тераписки протоколи“

14:00- 14:30



Др. Марко Перковиќ, dr.sci
специјалист по ортодонција
П.З.У. др Перковиќ, Ријека, Хрватска
„Ортодонција и орална хирургија – рака под рака“

14.30- 15.00



Др Иван Илиев
специјалист по ортодонција
П.З.У. „Др Илиев“, Скопје, Македонија
„Филозофија на техниката со рамен лак со ниско триење SWLF -Synergy“

15.00- 15.15
Дискусија

17.00-18.00

Седница на собрание на Здружение на специјалисти по ортодонција: Презентација на досегашните активности и избор на претседателство на Здружение на специјалисти по ортодонција 2018-2022
(право на учество имаат сите членови на Здружение на специјалисти по ортодонција при МСД)

20:30
Свечена вечера

Симпозиумот е акредитиран од СКМ со 8 бода за пасивно и 12 за активно учество.
Котизацијата изнесува 1.800,00 денари, а за членови на МСД 1.300,00 денари
Уплатата се врши на ж-сметка: 300000002059055
Комерцијална банка АД Скопје,
Здружение на специјалисти по ортодонција на Македонија за симпозиум 10/2017.
Сите информации се достапни и на веб страниците на МСД-Здружение на специјалисти по ортодонција:
www.mos.org.mk;
МСД:
www.msdc.org.mk и
СКМ:
www.stomatoloskakomora.org



 **ПРОМЕДИКА**

D
DENTAURUM

 **MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.**
INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE TECHNOLOGY AND EDUCATION

 АЕНТОМЕД-М

 **VIK**
Dental

 ortoDENTA ES

 Ormco

 **Colgate**

 ТЕО ДЕНТ КОМ

 **CURAPROX**
SWISS PREMIUM ORAL CARE

 **VIK SPLAT**

 Круна МС

 **LISTERINE**

 ГОРСКА
вода

 **TIKVEŠ**
SINCE 1885